

## Образец К3

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина: Кривчево  
 Извештаен период: ол 01/01/2021 година до 31/03/2022 година  
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)  
 Датум на поднесување на извештајот: 30/04/2022  
 (ден, месец, година)

## Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број+ А13:В 15	Oznaka на kredit	Назив на кредитот и намена	Заеодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (da/ne)	Периодичност на отплата* (a, b, v, g,d)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот				
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		на почетокот	на крајот					
1	МСИП/10 OSMI АНУИТЕТ	Набавка на возило за собирање на смет	Светска Банка подзаем во Министерство за финансии	MKD																							0.00	
1a																												
2	МСИП/35	Поставување на водосмери во Општина Кривчево	Светска Банка подзаем во Министерство за финансии	MKD	5,376,084	0.60%	13	3	5,129,388	да	в	10/08/2017	10/02/2027	10/02/2015	10/02/2027	256,470	0.00	10/02/2022	256,470.00	провизија44.00	14/02/2022	не	не	2,821,158.00	2,564,688.00			
3	МСИП/78	Nab. na vozilo za -istewe na ulici,mul-er i kontejne.	Megun.banka za obno.i raz podzaem Ministe.finansi	MKD	4,909,222			3	4,920,000	da	v	10/02/2023	10/02/2030	10/02/2020	10/02/2030								не	не	4,920,000.00	4,920,000.00		

## Забелешки:

## Dolg на JP osnovani od opština

(во ориг)

Реден број+ А13:В 15	Oznaka на kredit	Назив на кредитот и намена	Заеодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (da/ne)	Периодичност на отплата* (a, b, v, g,d)	Датум на отплата на главнина		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската	Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период** на почетокот на крајот			
						%						Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата		Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1		LIZING	IPARKASE	EUR	9.457.44 EUR		4 GOD				a	01/04/2018	01/03/2022	01/04/2018	01/03/2022	36.696.00	256	01/03/2022	36.693	256	16/03/2022			36.693			
2		NA VOZILO	BANKA																								
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											

## Забелешки:

Лице за контакт: Milka Najdenoska Cvetkoska  
 Име и презиме и телефонски број: 048/477-919

Овластено лице (печат и потпис):

\* а)месечно; б)квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

\*\* Податоците се однесуваат на главнина на долгот











